



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Бр. 07-280

14.07.2014 година

С к о п ј е

Врз основа на член 18, став 1, алинеја 2, член 82, став 1, алинеја 5, и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14 и 101/14 година), а во врска со член 13 став 1 и 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14 и 13/14 година), член 126 и член 127 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/11) и член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.07-280 од 27.06.2014 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, а согласно Заклучокот, бр.02-3705/2 од 14.07.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 2-та седница одржана на 14.07.2014 година донесе:

ОДЛУКА

**за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
на Трговско радиодифузно друштво
ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-349 од 02.12.2011 година за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, поради тоа што имателот на дозволата не ги исполнил обврските предвидени во член 13 став 1, а во врска со став 6 од Законот за медиуми и не ги доставил податоците до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

2. Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, СЕ БРИШЕ од регистарот на радиодифузери.

3. Оваа Одлука е конечна.

4. Оваа Одлука да се објави во “Службен весник на Република Македонија”, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга е имател на дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.07-349 од 02.12.2011

година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво, за подрачјето на Струга, музичко говорно радио од општ формат, на албански јазик.

Согласно член 13 став 1 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14 и 13/14 година), радиодифузерите се должни најдоцна до 31 март во тековната година на посебен образец пропишан од страна на надлежното регулаторно тело да му достават податоци за: сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или удел кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување, податоци за одговорниот уредник/ уредници, податоци за изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично), податоци за остварените вкупни приходи и расходи на радиодифузерот во претходната година од обезбедување на дејноста и податоци за просечната гледаност или слушаност на радиодифузерот во претходната година.

На 18.03.2014 година, Агенцијата до ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, упати допис наш бр.1587/1, со кој од радиодифузерот беше побарано да ги достави потребните податоци, но наведениот радиодифузер не одговори на ова барање.

Со оглед на фактот дека радиодифузерот и покрај упатениот допис не ги достави податоците, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26-та седница одржана на 24.04.2014 година, согласно член 13 став 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14 и 13/14 година) донесе Решение за преземање мерка бр.03-226 од 29.04.2014 година, со кое писмено го опомена радиодифузерот ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, заради извршена повреда на член 13 став 1 од Законот за медиуми и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на донесувањето на ова решение, да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми. Исто така, на радиодифузерот му беше посочено дека по истекот на рокот од 45 дена, ќе се изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали тој, постапил по опомената (во целост, делумно или не постапил).

По извршениот контролен административен надзор, во Извештајот бр.03-3309/1 од 18.06.2014 година, беше констатирано дека радиодифузерот и во дополнителниот рок од 45 дена, не ја исполнил обврската од член 13 став 1 од Законот за медиуми, односно не ги доставил податоците во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во член 13 став 6 од претходно цитираниот закон е наведено дека доколку издавачот на медиум и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со овој член, надлежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, Директорот на Агенцијата може да преземе мерка односно да достави предлог до Советот за одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14, 13/14, 44/14), Агенцијата ќе ја одземе дозволата за радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување доколку, по

издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, и во дополнително определениот рок од 45 (четириесет и пет) дена, согласно член 13 став 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14), не ги извршил обврските утврдени во член 13 став 1 од Законот за медиуми, односно поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста (член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги), в.д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 83, став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14, 13/14, 44/14 и 101/14 година), достави Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, бр.07-349 од 02.12.2011 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 38-ма седница одржана на ден 27.06.2014 година, согласно Заклучокот, бр.02-3377/3 од 27.06.2014 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.07-280 од 27.06.2014 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, доставен од предлагачот, в.д. Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, бр.07-349 од 02.12.2011 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр. 07-280 од 27.06.2014 година), во кое му беше укажано дека доколку не ги достави потребните податоци согласно член 13 став 1 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на в.д. Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.07-280 од 27.06.2014 година, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузертот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.07-280 од 27.06.2014 година, се смета дека му е уредно доставено на радиодифузертот ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, на ден 07.07.2014 година.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, бр.07-349 од 02.12.2011 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот на в.д. Директорот од Советот на Агенцијата (14.07.2014 година), не ги исполнил обврските предвидени во член 13 став 1, а во врска со став 6 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-3705/2 од 14.07.2014 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја одзема дозволата на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, бр.07-349 од 02.12.2011 година, пред истекот на рокот за којшто е издадена дозволата, со што ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга се брише од регистарот на радиодифузери.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е

конечна, а против истата имателот на дозволата има право да доднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Совет на Агенцијата,
Лазо Петрушевски, с.р.**

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.